



# УСЛУГИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТИ ЗА ДОБИВАЊЕ ГРАНТ ПОДДРШКА


**ЕУ  
ФОНДОВИ**

**ОБУКИ**

**ГРАНТОВИ**

**ЕКСПЕРТСКО  
ПИШУВАЊЕ**


[www.proefekt.mk](http://www.proefekt.mk)



## За ПроЕфект Иново

**ПроЕфект ИНОВО** е консултантска организација која обезбедува решенија за подобрување на организациска ефективност и унапредување на финансиска одржливост на нашите партнери и клиенти, преку поддршка во изнаоѓањето на неповратна финансиска поддршка од донаторските агенции и програми активни во Македонија и во регионот на Југоисточна Европа.

# Од тимот на ПроЕфект



## Почитувани колеги и колешки,

Ви благодариме за интересот за понудата за услуги на ПРОЕФЕКТ ИНОВО, во делот на подготовка и спроведување на проекти за грант поддршка и тендери за услуги. Клучни активности на ПРОЕФЕКТ се личен и професионален развој на возрасни и млади преку обуки, менторска поддршка, стручна поддршка и аутсорсинг на Вашите активности за обезбедување на средства. Ние веруваме во тоа дека знаењето е најмоќната алатка во денешно време и доживотното учење е сила што прави постојан развој во нашето општество.

Првиот дел на името на ПроЕфект, се состои од два збора: ПРОФЕСИОНАЛЕН и ЕФЕКТ. Како консултантска организација би сакале да Ви овозможиме да имате подобрени професионални ефекти во Вашата работа преку грант поддршка или преку добро раководење на Вашите идни проекти. Вториот дел на името ИНОВО, означува дека сакаме да ја поттикнеме иновативноста во организационските решенија и креативноста на вработените во извршувањето на работните задачи, за Ваш понатамошен успех!

Станете дел на стотиците претпријатија, институции и здруженија кои ги користеле услугите на ПРОЕФЕКТ ИНОВО.

## Тимот на ПроЕфект Иново




**Зоран Стојковски,**  
Бизнис консултант  
и обучувач



**Николина Николовска,**  
Професионален Обучувач  
и коуч



**Билјана Пешева**  
Професионален обучувач  
и коуч



**Викториа Радевска**  
Бизнис консултант и  
обучувач

# Зошто да се одбере ПроЕфект?

## РАЗНОВИДНОСТ ВО ПОНУДАТА

Повеќе од 30 уникатни курсеви за обука за да се исполнат највисоките професионални потреби на клиентите

## ЛЕСНО ДОСТАПНА ЛОКАЦИЈА

Просториите на ПроЕфект се во Ново Маало (од другата страна на паркингот зад ГПЦ) во центарот на Скопје, со 5 јавни паркинзи околу нас.

## ИСКУСТВО

Директно организациски искуство од 7 години со програми со личен и професионален развој на клиенти и 25 годни искуство на персоналот со обуки, менторство, фацилипација, аутсорсинг и др.

## ЕКСПЕРТИЗА

Секој курс е специјално дизајниран и испорачан од акредитиран професионалец, ПРОЕФЕКТ ангажира повеќе од 15 тренери, експерти од областа на проектниот менаџмент, комуникалогијата, психологијата, лидерството и менаџментот, социолошките науки.

## ФЛЕКСИБИЛНОСТ

Можност за избор на погодни датуми за курсот во случај на групи од 5 или повеќе вработени членови од иста институција

## СПОЈУВАЊЕ НА СЕСИИ ОД ОБУКИ

Можете да изберете сесии од до 3 различни обуки, на пр. од "Основни" и „Напредни“ обуки во "Сите во еден" пакет за обука

## ПОДДРШКА ЗА НАОЃАЊЕ СРЕДСТВА

Тимот на ПРОЕФЕКТ може да Ви помогне да аплицираат за финансирање од грант програми (на пр. Хоризонт Европа, Прекугранична соработка, Еразмус, ИПА III, итн.) за да ги зголемете шансите за добивање грант.

## ФОКУСИРАНОСТ КОН РЕЗУЛТАТИ

Од секоја обука на ПРОЕФЕКТ, на крајот мора да се има најмалку еден видлив резултат или продукт.

# ОБУКИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ И ТЕНДЕРИ

“

Обуката дефинитивно помага да се појаснат методите, термините и да се добие преглед за подготовката на проекти. Човек се чувствува посигурно дека може да успее во водите на грант поддршката после оваа обука. Концептот на последователното менторство е одличен!

”

Коментар на учесник во основната обука за подготовка на ЕУ проекти одржана на 17-18 април 19



# 2 4 30 ПЛАН

# ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТ ЗА ГРАНТ

## 2 ДЕНА ОБУКА

### ОБУКА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ЕУ ПРОЕКТИ

- Претставување на до 30 грант програми
- Дефинирање на структура на проект
- Објаснување на пополнување на апликација
- Буџетирање
- Правила за аплицирање

## 4 МЕНТОРСКИ ЧАСА

### ПОПОЛНУВАЊЕ АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРОЕКТ

- Еден на еден средби за пополнување на апликација за ЕУ фондови
- Комплетирање на документација
- Испраќање на финална апликација

## 30 ДЕНОВИ ДО ПРОЕКТ

### ПРОВЕРКА НА КВАЛИТЕТОТ

- Проверка на квалитетот на апликацијата и корекции пред испраќање
- Најисплатлив начин за развој на предлог проект
- Проефектен начин до грант поддршка



Котизација: 12.500 мкд

070 355 095 \* info@proefekt.mk

15% попуст за 2 учесници

# 3 5 35 ПЛАН

# ЗА НАПРЕДНИ ВЕШТИНИ ЗА ПИШУВАЊЕ ЕУ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ

## 3 ДЕНА ОБУКА

### ОБУКА ЗА ПИШУВАЊЕ НА ЕУ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ

- Анализа на упатството за пополнување на апликацијата
- Пишување на концепт документ
- Пополнување на секој на апликацијата
- Пополнувањето на буџетот
- Испраќање на проектот преку PROSPECT системот за ел. доставување

## 5 МЕНТОРСКИ ЧАСА

### ПОПОЛНУВАЊЕ АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРОЕКТ

- Еден на еден средби за завршување на деловите на апликација за ЕУ фондови (Релевантност, Опис на проектот, План на активности, Методологија, Одржливост, Прилози, Буџет
- Испраќање на финална апликација

## 35 ДЕНОВИ ДО ПРОЕКТ

### ПРОВЕРКА НА КВАЛИТЕТОТ

- Проверка на квалитетот на апликацијата и корекции пред испраќање
- Пополнување на табелата за оценка на проектот
- Барање мислење од други експерти за проектот



# 3 3 33 ПЛАН

## „КАКО ДА ДОБИЕТЕ МЕЃУНАРОДЕН ТЕНДЕР ЗА УСЛУГИ ОД ЕУ“

### 3 ДЕНА ОБУКА

#### ОБУКА ЗА ПИШУВАЊЕ ПОБЕДНИЧКА НА ПОНУДА ЗА ТЕНДЕР

- развој на стратегија за за меѓународни тендери за услуги;
- преговарање со локални и меѓународни партнери;
- подготовка на технички предлог проект за тендер;
- формулирање на буџети за конкурентни проекти;
- Екипирање со најдобри членови во тимот

### 5 МЕНТОРСКИ ЧАСА

#### ПОПОЛНУВАЊЕ АПЛИКАЦИЈА ЗА СЕРВИС ТЕНДЕР

- Еден на еден средби за завршување на деловите на тендерска документација за ЕУ
- Финализација на прилози
- Завршување на буџет
- Испраќање на финална апликација

### 35 ДЕНОВИ ДО ТЕНДЕР

#### ПРОВЕРКА НА КВАЛИТЕТОТ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ТА ЗА ТЕНДЕР

- Проверка на квалитетот на апликацијата и корекции пред испраќање
- Пополнување на табелата за оценка на проектот



# 2 4 15/30 ПЛАН

ЗА ПОДГОТОВКА  
НА ЕРАЗМУС+  
ПРОЕКТИ  
(КА1, КА2, КА3, СПОРТ)

## 2 ДЕНА ОБУКА

### ОБУКА ЗА ПОДГОТОВКА НА ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТИ

- Правила и начин за аплицирање за Еразмус+
- Процес на подготовка на Еразмус + проекти (КА1, КА2, КА3, Акт. Спорт)
- Нао
- Пополнување на Еразмус+ проектна апликација (Дел А, Дел Б)
- Развој на буџет и други административни потреби

## 4 МЕНТОРСКИ ЧАСА

### МЕНТОРСКА ПОДДРШКА

- Еден на еден средби за завршување на проектна апликација (КА1, КА2, Спорт)
- Пристапување на е-апликацијата
- Завршување на делови за претсавување на партнерите
- Финализирање на апликацијата
- Испраќање преку интернет апликација

## 15/30 ДЕНОВИ ДО ПРОЕКТ

### ПОПУСТИ ЗА ПОВЕЌЕ УЧЕСНИЦИ

- За 2 учесници, попустот е 15% т.е. 16.200 мкд со се вклучено
- За 3 учесници попустот е 30% (по учесник 6.650 мкд) или вк. 19.950 мкд. (без ментор. поддршка)
- За 4 учесници попустот е 35% (6.150 мкд од учесн-ик)) или вк. 24.750 мкд, (без ментор. поддршка)



Котизација: 12.500 мкд

070 355 095 \* info@proefekt.mk

15% попуст за здруженија

# 2 2 20 ПЛАН

ЗА ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ,  
АДМИНСТРАТИВНО-  
ФИНАНСИСКИ  
ПРАВИЛА (ПРАГ) И  
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЕУ ПРОЕКТИ И  
ДРУГИ ДОНАТОРИ

## 2 ДЕНА ОБУКА

### ОБУКА ЗА БУЏЕТИРАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЕУ ПРОЕКТИ

- Финансиски менаџмент
- ПРАГ услови за грантови финансирани од ЕУ
- Ко-финансирање и in-kind учество
- Буџетирање на трошоци
- Проектна администрација
- Процедури за набавки
- Ре-грантирање
- Известување

## 2 МЕНТОРСКИ ЧАСА

### ПОПОЛНУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ПРОЕКТОТ

- Еден на еден средби за завршување на буџетот, сметководствена документација и процедури набавки,
- Подготовка на Финансиски извештаи
- Дефинирање на процедури за административно финансиско работење

## 20 ДЕНОВИ ДО БУЏЕТ

### ПРОВЕРКА НА КВАЛИТЕТОТ

- Проверка на квалитетот на буџетот, наративното објаснување и учеството на апликантот
- Пополнување на админ-финансиски формати
- Барање мислење од други експерти



Котизација: 12.500 мќд

070 355 095 \* [info@proefekt.mk](mailto:info@proefekt.mk)

15% попуст за здруженија

# ЕКСТРА ПОНУДА

НА ОБУКИ И  
ПОДДРШКА ЗА  
ПОДГОТОВКА И  
СПРОВЕДУВАЊЕ НА  
НА ПРЕДЛОГ  
ПРОЕКТИ

## ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА И BALKAN-MED

### ОБУКА ЗА ПОДГОТОВКА НА СВС И BALKAN-MED

- Наоѓање на партнери за проектот (Срб, Бг, Гр, Кос, Алб)
- Изработка на концепт проект
- Изработка на полна апликација
- Буџетирање на трошоци
- Процедури за набавки
- Планирање на план за спроведување на проект

## HORIZON 2020 ПРОЕКТИ

### ОБУКА ЗА ПОДГОТОВКА НА HORIZON 2020 ПРОЕКТИ

- Еден на еден средби за завршување на буџетот, сметководствена документација и процедури набавки,
- Подготовка на Финансиски извештаи
- Дефинирање на процедури за административно финансиско работење

## CREATIVE EUROPE ПРОЕКТИ

### ОБУКА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА АМБАСАДИ

- Проверка на квалитетот на буџетот, наративното објаснување и учеството на апликантот
- Пополнување на админ-финансиски формати
- Барање мислење од други експерти



Котизација: 18.250 мкд

070 355 095 \* [info@proefekt.mk](mailto:info@proefekt.mk)

15% попуст за здруженија

# ЕКСПЕРТСКО ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТ

“Господ ни ги донесе ПроЕфект, нашите консултанти. Благодарение на нив, мојата компанија доби грант од 315.000 евра за комерцијализација на иновации од ФИТР, внимателно анализираа се' кај нас, а потоа направија и анализа дали има ваков пронајдок како нашиот и во Европа. Сега ни помагаат во известувањата и реализацијата на проектот. Одиме повторно со нив за следниот проект, сега во Horizon Europe!”

Сопственик на заштитно друштво од Скопје,  
добитници на грант од ФИТР



# ЕКСПЕРТСКО ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТ

## ДЕФИНИРАЊЕ БРОЈ НА ДЕНОВИ

Се дефинираат број на експертски/консултатски денови потребни за пишување комплетирање на проектната апликација (предлог проект, буџет, прилози (референци, CV, придружна документација), и сл.

НА ПР. ЗА ПРОЕКТЕН КОНЦЕПТ:

5 ДЕНОВИ

ЗА ИРАИИ ПРОЕКТ: 8-15 ДЕНОВИ

ЗА ЕРЗМУС КА1 - 5-7 ДЕНОВИ

ЗА ЕРАЗМУС КА2 - 8- 15 ДЕН.

ЗА ХОРИЗОНТ ЕВРОПА: 20-30 ДЕН.

ЗА CREATIVE EUROPE: 8-15 ДЕН.

ЗА АМБСАДА НА САД - 5-7 ДЕН,

ЗА ФИТР - 5-12 ДЕН,

ИТН.

## ШТО ВКЛУЧУВА ОВАА УСЛУГА?

Изработување календар на активности со дефинирани таргети се' до поднесување на проектната апликација

Организирање средба/и за обезбедување на придонес од персоналот за пополнување на апликацијата (можност и за skype средба)


Пополнување апликација (и можност за пополнување на онлајн Формулар), вклучувајќи и резиме/концепт документ и доста-вен/и за преглед

Испраќање на апликацијата до донаторската програма (и online достава)

## ПРИМЕНА НА ПЛАЌАЊЕ ПО УСПЕХ

Клаузулата за успех (success fee) по успешно добивање на проектот вклучува од вкупниот износ да бидат наплатени само 50%, а остатокот во случај на успех се зголемува за 5 пати (на пр. ако вк. износ е 400 евра, со префрлаат 200 евра пред крајниот рок за доставување, а другиот дел ако се добие предлог проектот, се зголеми за 500%) т.е. уште 1000 еур).

Во случај да не се добие проектот, вториот дел на сумата не се исплаќа кон ПроЕфект.



# АНАЛИЗА НА ПОСТОЈНИТЕ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИЈА ЗА ГРАНТОВИ

Како дел на стратешкото планирање на нашата организација, огранок на меѓународна развојна организација, побаравме од ПроЕфект да ни подготви детална анализа на можните конкурси за аплицирање за грант. Во анализата добивме анализа на 23 различни донаторски програми и календар за аплицирање на проекти. Некои од понудените програми за нас беа нови можности за грант поддршка. Целата анализа влезе во нашата стратегија за обезбедување финансиски средства.

Раководетелка за грант програми во огранок  
на меѓународна организација



# АНАЛИЗА НА ДОСТАПНОСТ НА ГРАНТОВИ

## АНАЛИЗА НА ДОСТАПНОСТ НА ГРАНТОВИ

Од дата базата на Профект (со над 250 донаторски програми), како и преку пребарување на други дата бази на донаторски програми се очекува да се идентификуваат меѓу 10-15 грант програми релевантни за клиентот.

Врз основа на направената анализа клиентот ќе добие подготвен план/календар за изработка на предлог проекти со задачи за клиентот

Анализата се наплаќа од 1-5 денови

## СТРАТЕГИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ГРАНТОВИ

За да се направи стратегија за обезбедување на финансиски средства преку грантови но и други начини на финансирање (донации од индивидуи, спонзорства и донации од компании, crowdfunding кампањи, итн), ПРОЕФЕКТ организира цел процес на одредување на приоритетите на организацијата и за нив, дефинирање на можните извори на финансиска поддршка

Стратегијата се прави од 2-7 консултантски денови

## ПРОЕКТОРАТ, СЕРВИС ЗА ГРАНТ ПОВИЦИ

На интернет страницата <https://www.proefekt.mk/proektor-at-za-mesec-dekemvri-2020>, е ПРОЕКТОРАТ, најголемиот сервис за полесен пристап до грантови. Станува збор за отворен сервис во Македонија, кој е бесплатен. Во ПРОЕКТОРАТ на почеток на секој месец се претставуваат активните конкурси за грантови (IPA II/III, Erasmus+, Creative Europe, Europe for Citizens, Horizon Europe, итн), програмите на агенциите за меѓународен развој (УСАИД, SIDA, SDC, итн), амбасадите и другите странски и домашни грант програми (ФИТР, CIVICA Mobilizats, ФООМ, итн.)

**ПРОЕКТОРАТ**  
- најголемиот сервис за објавување на конкурси за грантови на донаторски програми



**ПРОЕКТОРАТ**  
сервис за информирање за достапни грант програми и поддршка за подготовка на предлог проекти

**ПРОЕКТОРАТ** како сервис за полесен пристап до грантови започна со објавување во септември 2017. Станува збор за отворен сервис во Македонија, кој е меѓу ретките во регионот и кој е бесплатен. Во ПРОЕКТОРАТ на почеток на секој месец се претставуваат активните конкурси за грантови со аплицирање на предлог проекти од различни донаторски програми на ЕУ (IPA II/III, Erasmus+, Creative Europe, Erasmus+, Europe for Citizens, Horizon 2020, итн), програмите на агенциите за меѓународен развој (УСАИД, SIDA, SDC, итн), амбасадите и другите странски и домашни грант програми (ФИТР, CIVICA Mobilizats, ФООМ, итн.)






















# ДРУГИ ОБУКИ ОД ПРОЕФЕКТ


## 30 ОБУКИ И РАБОТИЛНИЦИ ЗА РАЗВОЈ НА МЕКИ ВЕШТИНИ

ПроЕфект се фокусира на програми обуки за развој на меките вештини на персоналот како и развој на квалитетот на релациите во било која организација, за да се има успех во одржувањето стабилност на пазарната позиција или во локалната средина. Поради овие причини, секој одговорен работодавец треба да ги поттикнува професионалните и личните вештини на своите вработени.



Проефект нуди широк спектар на обуки и работилници за развој на меки вештини:





## УСЛУГИ ЗА ДОБИВАЊЕ ГРАНТ ПОДДРШКА И ТЕНДЕРИ ЗА УСЛУГИ

### КОНТАКТИ

[www.proefekt.mk](http://www.proefekt.mk)

+389 70 355095

[info@proefekt.mk](mailto:info@proefekt.mk)